

Државната комисија за жалби по јавни набавки во состав: Маја Малахова – претседател, м-р Мишо Василевски – заменик претседател, Елита Шуки – член, Сузана Раваноска – член и Томо Томовски – член, врз основа на член 200 од Законот за јавните набавки постапувајќи по жалбата на „БЛУФАРМА“ ДОО Скопје, наш број 08-403/1 од 25.06.2018 година, изјавена против Одлуката за избор на носител на набавка бр.05-379/9 од 14.06.2018 година, за дел 13, донесена по Огласот за доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка бр.08/2018 за набавка на стоки – офтамолошки материјали на договорниот орган ЈЗУ Клиничка болница - Штип, врз основа на член 220 став (2), а во врска со член 221 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.27/2015 и бр.78/2015, 192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016, бр.165/2017 и 83/2018), на 32^{та} Седница одржана на ден 04.07.2018 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. СЕ ЗАПИРА постапката по жалбата на жалителот „БЛУФАРМА“ ДОО Скопје изјавена против Одлуката за избор на носител на набавка бр.05-379/9 од 14.06.2018 година, за дел 13, донесена по Огласот за доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка бр.08/2018 за набавка на стоки – офтамолошки материјали на договорниот орган ЈЗУ Клиничка болница - Штип.

2. Се задолжува договорниот орган на жалителот, да му ги надомести трошоците на жалбената постапка во висина од 250,00 денари на име административна такса и надомест за водење на постапка во висина од 12.300,00 денари, **во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.**

3. Против овој Заклучок не е дозволена посебна жалба.

Образложение

Договорниот орган ЈЗУ Клиничка болница - Штип спровел постапка за јавна набавка со Оглас за доделување на договор за јавна набавка со Отворена постапка бр.08/2018 за набавка на стоки – офтамолошки материјали и донел Одлука за избор на носител на набавка бр.05-379/9 од 14.06.2018 година.

Незадоволен од Одлуката за избор на носител на набавка бр.05-379/9 од 14.06.2018 година, за дел 13, жалба до Државната комисија изјави економскиот оператор „БЛУФАРМА“ ДОО Скопје во која наведува дека договорниот орган извршил погрешна евалуација на понудите.

Во одговорот на жалбата бр.05-379/14 од 28.06.2018 година, договорниот орган наведува дека од Законот за јавните набавки ја уважил жалбата на жалителот и донел Одлука за поништување на постапката бр.05-579/13 од 28.06.2018 година, за дел 13 согласно член 221 став 1 која ја доставил на сите учесници во постапката.

Оттука, Државната комисија разгледувајќи ги доставените писмени докази, како и наводите на двете страни, утврди дека договорниот орган постапил согласно со одредбите од член 221 од Законот за јавните набавки кој предвидува: „1) Ако договорниот орган по приемот на жалбата, најде дека истата е делумно или во целост основана, може постојната одлука да ја стави вон сила, односно да донесе нова одлука, или да ја поништи постапката за доделување на договор за јавна набавка, да го исправи дејствието, да го преземе дејствието што го пропуштил или да спроведе нова постапка за доделување на договор за јавна набавка, со известување на учесниците во постапката на начин пропишан со овој закон, во рок од пет дена од приемот на жалбата. 2) Против новата одлука, дејствие или пропуштање за преземање дејствие, подносителот на жалбата има право на жалба под условите предвидени со овој закон“ и 3) Договорниот орган кој ги користи овластувањата пропишани со овој член, должен е за тоа да ја извести Државната комисија со доставување на новата одлука, односно докази за доставување на истата на жалителот.

Со оглед на фактот што договорниот орган постапил согласно со член 221 од Законот за јавните набавки, Државната комисија за жалби по јавни набавки донесе заклучок со кој се запира постапката по жалбата на жалителот „БЛУФАРМА“ ДОО Скопје.

Бр.08-403/6
04.07.2018 год.
С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Маја Малахова**

Доставено до:

- Архива;
- „БЛУФАРМА“ ДОО Скопје, ул.„Народни Херои“ бр.18, лок. 3 и 4, Скопје
- ЈЗУ Клиничка болница Штип, ул.„Љубен Иванов“ бр.25 Штип